

Службен весник

на Република Македонија

Број 141

15 октомври 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3385. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука.....	3	3390. Одлука за изменување на Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија.....	6
3386. Одлука за одредување на граничниот премин Џемиште-Требиште за внесување и изнесување на одреден вид на стока	3	3391. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	14
3387. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија	3	3392. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	14
3388. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје	4	3393. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје.....	14
3389. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект - нова мрежа за пренос на природен гас на делница Клевовце-Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино	4		

	Стр.		Стр.
3394. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен објект КО Богданци Општина на Богданци	15	3402. Решение за именување директор на Агенцијата за стоковни резерви	20
3395. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа и пропратни објекти на водотекот на Црна Река МХЕЦ Кажани идентификационен број 208 КО Маловиште, Општина Битола.....	15	3403. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	21
3396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-големи угостителски единици КО Нижеполе, Општина Битола	16	3404. Решение за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	21
3397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци КО Негорци Општина Гевгелија	16	3405. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	21
3398. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „Македонски блесок 09“	19	3406. Решение за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија	21
3399. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	19	3407. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	22
3400. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии – Биро за јавни набавки	20	3408. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	22
3401. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните	20	3409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	22
		3410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје	23
		3411. Петгодишна програма за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за периодот 2013-2017 година	23
		3412. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија	26
		3413. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси	26
		3414. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец октомври од 2013 година	27
		3415. Договор за меѓуопштинска соработка	27
		Огласен дел	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3385.**

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња

- Пинг - понг маси-----	28
- Фудбалски топки-----	145
- Кошаркарски топки-----	165
- Ракометарски топки-----	161
- Одбојкарски топки-----	445
- Дигитални фото апарати-----	9
- Дигитална камера-----	19
- Шаховски табли-----	200
- Бекгејмон дрвени табли-----	280
- Домино сетови-----	280
- "Guess who adult" игри-----	123
- Мини системи DVD-----	20
- ЛЦД Проектор - LCD Projector SC 500-----	20
- Платно за проектор Screen Tripod 86-----	20
- Торбица за проектор Samsonite-----	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за образование и наука.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6474/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3386.

Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 53/2011 и 113/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ЦЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОДРЕДЕН ВИД НА СТОКА****Член 1**

Со оваа одлука се одредува Граничниот премин Цепиште-Требиште за внесување и изнесување на стока (градежни машини, опрема и градежен материјал-асфалт со тешки товарни возила), исклучиво наменета за реконструкција на патниот правец Општина Требиште-граничен премин Цепиште-Требиште на територијата на Република Албанија за периодот додека трае реконструкцијата, а најдоцна до 31 декември 2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6602/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3387.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- Градежна парцела 7.2, составена од дел од КП број 17595/1, КО Битола, со површина од 7456м2, евидентирана во Имотен лист број 26860;

- Градежна парцела 4.19, составена од дел од КП број 17595/1, КО Битола, со површина од 2671м², евидентирана во Имотен лист број 26860.

Врз основа на согласноста број 02-8883/3, од 8.10.2013 година, на Министерството за транспорт и врски со која се откажала од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Битола согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Битола број 51-5137/1 од 28.09.2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 140/11.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6656/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3388.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, број 1456/1 - 1 од 2.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на ова Јавно претпријатие, на седницата, одржана на 2.10.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6717/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3389.

Врз основа на член 61 ставови (1) и (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ - НОВА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДЕЛНИЦА КЛЕЧОВЦЕ-КАВАДАРЦИ СО КРАК ЗА ТЕЦ НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост, со седиште на Максим Горки бр. 11/1-3, Скопје, со матичен бр. 6664903 и даночен бр. 4032010511708 му се дава овластување за изградба на енергетскиот објект - нова мрежа за пренос на природен гас на делница Клецовце-Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино.

Член 2

Енергетскиот објект - нова мрежа за пренос на природен гас на делница Клецовце-Кавадарци со крак за ТЕЦ Неготино (во понатамошниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет за пренос на природен гас до потрошувачите со следните димензии и технички карактеристики:

Делница Клецовце-Кавадарци:
Дијаметар: 0508mm(DN500);
Должина: L=100km;
Технички капацитет: Q= 158.500Nm³/h;

Крак за ТЕЦ Неготино:
Дијаметар: 0406mm(DN400)
Должина: L=5km
Технички капацитет: Q= 51.500Nm³/h;

Номинален, максимален и минимален притисок на гасоводот:

Номинален притисок: $p=40\text{bari}$;

Максимален притисок: $p_{\max}=54\text{bari}$;

Минимален притисок: $p_{\min}=25\text{bari}$;

Придружни елементи на гасоводот:

Блок станици со номинален дијаметар DN80, DN100, DN150,

DN200, DN400, DN500 и DN700: ком11;

Приемна чистачка станица: ком1;

Телеметриски систем за следење;

ГМРС Штип: $Q=19.000\text{Nm}^3/\text{h}$ и

ГМРС ТЕЦ Неготино: $Q=51.500\text{Nm}^3/\text{h}$.

За локалитетот на кој треба да се гради енергетскиот објект е изработен Проект за инфраструктура со техн.бр.46-21/22 согласно Решението за планирање на просторот бр.15-9821/4 од 26.12.2011 година, и истиот е заверен од страна на Министерството за транспорт и врски на ден 29.05.2012 година под бр.02-9924/2.

Трасата на оваа делница од гасоводниот систем на РМ започнува во реонот на Клевовце, како приклучок на постоечкиот гасовод Крива Паланка - Скопје, продолжува кон југ до реонот на Неготино, од каде оди на запад до блок станица Кавадарци 1 и на југ кон ТЕЦ Неготино.

Оваа делница од магистралниот гасоводен систем на Република Македонија од својот почеток кај село Клевовце се движи на југ кон гратчето Свети Николе, кое што во широк лак го заобиколува од неговата источна страна, и во чија што близина е предвидено приклучното место за кракот кон Велес и Свети Николе. Од оваа точка правецот на протегање на делницата завзема југоисточен правец се до точката на одвојување на магистралниот гасоводен правец за Источна Македонија.

Во продолжение се до преминот преку река Вардар генералниот правец на протегање на оваа гасоводна делница е кон југ. На овој дел делницата ја тангира ТИ-РЗ Штип од нејзина северозападна страна, минува западно од градот Штип, ја поминува река Брегалница, река Лакавица, планината Серта, минува низ крајниот источен дел од опфатот на војниот полигон Криволак и се упатува кон река Вардар. По преминот на река Вардар гасоводната магистрална делница се до својот завршеток кај приклучокот за Кавадарци е со западен пра-

вец на напредување. Во овој дел трасата минува јужно од Неготино, северно од ТЕЦ Неготино и северно од градот Кавадарци.

Проектот за инфраструктура се однесува и на кракот од магистралниот гасоводен систем за ТЕЦ Неготино.

Трасата на енергетскиот објект се протега низ следниве Катастарски општини:

Општина Куманово:

К.О. Клечевце; К.О. Косматац; К.О. Мургаж; К.О. Кутлибег; К.О. Пезово; К.О. К'шање; К.О. Кокошиње;

Општина Свети Николе:

К.О. Павлешенци; К.О. Д.Ѓуѓанце; К.О. Орел; К.О. Немањица; К.О. Мечкуевци; К.О. Буриловци; К.О. Ерцелија; К.О. Мустафино;

Општина Штип:

К.О. Судик; К.О. Врсаково; К.О. Сарчиево; К.О. Три Чешми; К.О. Сушево; К.О. Ново Село; К.О. Софилари; К.О. Драгоево; К.О. Селце;

Општина Неготино:

К.О. Шеоба; К.О. Пепелиште; К.О. Тимјаник; К.О. Дуброво; К.О. Треник; К.О. Неготино;

Општина Кавадарци:

К.О. Сопот; К.О. Марена; К.О. Глишиќ; К.О. Кавадарци вон град; К.О. Кавадарци град.

Член 3

По престанување со работа, енергетскиот објект треба да се конзервира или да се ревитализира за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект.

Член 4

При неговата употреба енергетскиот објект треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:

1. Поврзување со електродистрибутивна мрежа на ЕВН МАКЕДОНИЈА преку трафостаници ТС 35/10KV „Свети Николе“ преку 10kV извод „Мездра“, ТС 35/10kV „Стара“ преку 10(20)kV извод „Пепелиште“, ТС 100/35/10kV „Овче Поле“ преку 10kV извод „Ерцелија“.

2. Поврзување на Гасоводниот систем на Република Македонија со место на приклучување на постоечкиот гасовод Крива Паланка - Скопје, продолжува

кон југ до реонот на Неготино, од каде оди на запад до блок станица Кавадарци 1 и на југ кон ГМРС ТЕЦ Неготино.

Член 5

Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува условите за заштита на животната средина согласно прописите од областа на животната средина и Студијата за оцена на влијанието врз животната средина.

Член 6

Енергетскиот објект при употребата треба да има висок степен на флексибилност во поглед на различни работни режими и акумулациска моќност.

Член 7

Согласно Идејниот проект со економска анализа, за изградба на енергетскиот објект потребни се 40,5 милиони евра кои ќе бидат обезбедени од средствата од Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за регулирање на обврските од поранешниот СССР по пресметките сврзани со стоковната размена меѓу поранешниот СССР и поранешната СФРЈ склучена на 19 јуни 2010 година во Санкт Петербург во износ од 75.700.303,05 САД долари.

Член 8

Проектот треба да се реализира преку посебен правен субјект Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост.

Член 9

Рокот на важност на оваа одлука за овластување за изградба на енергетски објект е три години од денот на влегување во сила на истата.

Член 10

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот на овластувањето:

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во рокот определен во членот 9 од оваа одлука и
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6754/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3390.

Врз основа на член 66 став 2 и член 73-б од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11 и 67/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИДРУЖНОТО ПИСМО И МЕМОРАНДУМОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА КОРЕСПОНДЕНТНАТА ТАБЕЛА И НА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Во Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/07, 133/07 и 92/10), образецот за Придружното писмо и Меморандумот се заменуваат со нови обрасци со упатства за нивно пополнување, кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6797/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

(Образец- Придружно писмо)



Република Македонија

Бр. _____

_____ година

Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА:

ДО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Име на материјалот:



ЕПП.бр. _____:

Усогласеност со Годишната програма на Владата:

(Да се наведе дали согласно Годишната програма за работа на Владата, материјалот е со висок приоритет, среден приоритет не е поврзан со стратешките приоритети или материјалот не е предвиден со годишната Програмата)

Усогласеност со член 68 од Деловникот за работа на Владата:

ДА

ДЕЛУМНО

НЕ

Предлог на која седница на Влада да се разгледа материјалот:

Карактер на материјалот:

- слободен пристап
- ограничена употреба
- класифицирана информација (државна тајна, строго доверливо, доверливо, интерно);

Итност на материјалот:

(Да се наведе итноста на материјалот)

Прилог:

- образец за проценка на фискалните импликации
- Изјава за усогласеност на прописот со Законодавството на Европската унија
- Кореспондентна табела
- Мислења од _____

Дата на доставување на материјалот:

_____ година

ПОТПИС:

(на министер или државен секретар, односно
директорот кој раководи со самостојниот орган на
државна управа)

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ОБРАЗЕЦОТ

1. Место за печат и архивски број на министерството предлагач.

2. Целосен назив на министерството предлагач.

3. Вид на материјалот: (закон, анализа, осврт, извештај, информација, одлука, решение итн.) се наведува целосен наслов на материјалот и краток опис на предлогот кој се обработува.

4. Број на материјалот од Програмата за усвојување на правото на Европската унија.

5. Дали предложениот материјал е согласно Програмата на Владата, доколку е да се наведе во кој дел точно се наоѓа, доколку не исто така да се наведе.

6. Оваа графа упатува на усогласеноста на министерството предлагач со другите министерства по материјалот.

7. Предлог на министерството предлагач на која седница да биде разгледан материјалот во зависност од неговата итност.

8. Дали предложениот материјал е за слободен пристап, за ограничена употреба или е класифицирана информација.

9. Доколку се работи за итен материјал да се наведе образложение за итноста на истиот.

10. Кои пропратни материјали се доставени во прилог на материјалот за расправа (известувања/мислење од други министерства-кои, Образец за финансиски импликации, усогласеност со законодавството на ЕУ, кореспондентна табела, предлог-заклучоци кои Владата треба да ги донесе, предлог за медиумски третман).

11. Дата кога материјалот е доставен до Владата.

Задолжителен потпис на министерот или државниот секретар односно директорот кој раководи со самостојниот орган на државна управа

(Образец – Меморандум)



Република Македонија

Министерство за _____

М Е М О Р А Н Д У М

НАСЛОВ: (како што е во придружното писмо)

ПОТПИС: _____

(на министерот или државниот секретар, односно директорот кој раководи со самостојниот орган на државна управа)

Скопје, _____ 20____
(дата на поднесување на материјалот во Генерален секретаријат)

1. Осврт по материјалот:

2. Разгледани можни решенија (за – против аргументи):

3. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства, другите органи на државната управа и организации : -

4. Дали материјалот содржи елементи на државна помош: ДА НЕ

Дали е донесена одлука на Комисијата за заштита од конкуренцијата за компатибилноста на државната помош: ДА НЕ

5. Изјава за усогласеност на прописот со Законодавството на Европската Унија (во прилог)

ДА НЕ

6. Усогласеност со превземените обврски од ратификуваните меѓународни договори: _____

7. Решение кое се препорачува (со образложение):

8. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат:

9. Очекувани влијанија:

10. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот:

ДА НЕ

11.Оценка на Министерството за информатичко општество и администрација
по материјалот:

ДА НЕ

12.Клучни информации за информирање на јавноста:

1. Осврт по материјалот: во овој дел министрите, односно Владата во една или две реченици добиваат информација за прашањата кои предлагачот ги става на разгледување и за кои бара заклучок - одлука.

2. Разгледани можни решенија (за-против аргументи): кои опции предлагачот ги разгледал и за истите се наведува само најсуштинската информација (една до две реченици коментар), која би требало да ги содржи и аргументите за и против.

3. Резултат од извршените консултации со ресорните министерства, други органи на државната управа и организации: во овој дел се наведуваат министерствата, невладините организации и интересни групи врз кои дадениот предлог има најголемо влијание. Треба да се истакнат консултираните субјекти во однос на предлогот и да се предочат нивните ставови или забелешки кои се од суштинско значење и кои во процесот на консултации не биле разрешени. Најбитно е овие ставови во Меморандумот да бидат наведени отворено и прецизно.

Треба да се напомене дека во овој дел не треба да се наведуваат министерствата кои се сложиле со предлогот, ниту коментарите кои не претставуваат толку битна основа за расправа, туку се однесуваат на техничкиот аспект и на формата на предлогот.

4. Дали материјалот содржи елементи на државна помош и дали е донесена одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата на компатибилноста на државната помош: изјава дали материјалот содржи елементи на државна помош, односно дали е подготвен и доставен извештај до Комисијата за заштита од конкуренцијата и одлуката на оваа комисија за компатибилноста на државната помош.

5. Изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија:

Со оглед на тоа што министерствата и другите државни органи ја носат примарната одговорност во процесот на приближување на националното законодавство кон законодавството на Европската унија, со Изјавата за усогласеност го декларираат начинот на кој го извршиле усогласувањето на прописот, ЕУ мерките кои се транспонирани, степенот на усогласеност, податоци за превод и користење на техничка помош. Пополнувањето на изјавата треба да се направи согласно методолошките упатства кои се наоѓаат во прилог на образецот на истата.

6. Усогласеност со превземени обврски од ратификуваните меѓународни договори: овој дел треба да содржи оценка дали предложениот материјал е во согласност со обврските превземени од ратификувани меѓународни договори, односно да се наведат меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија со кои е усогласен материјалот.

7. Решение кое се препорачува (со образложение): овој дел треба да ја содржи препорачаната опција и образложението зошто токму таа опција е избрана споредено со други алтернативи. Каде е можно треба да се истакне и поврзаноста на предлогот со стратешките приоритети на Владата и другите обврски и заклучоци-одлуки на Владата. Корисно е исто така да се наведат и исплатливоста и одзивот кој предложената опција би ја имала во јавното мислење.

8. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат: врз основа на анализата на фискалните импликации во овој дел треба да се наведат

очекуваните трошоци на опцијата која се препорачува како и изворот на финансиските средства (на пример фондовите при министерствата, буџетот за следната година, резерви итн.).

9. Очекувани влијанија: кратко резиме на влијанијата кои заклучокот-одлуката ќе ги има врз јавноста, даночните обврзници, економијата, вработувањето, животната средина итн. Резимето се заснова врз анализа и резултати од квантитативните истражувања дадени во пакетот.

10. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот: дали Секретаријатот за законодавство има став по материјалот или не. Да се наведе неговото мислење во однос на усогласеноста на нацртот со законодавството на ЕУ.

11. Оценка на Министерството за информатичко општество и администрација по материјалот: Дали Министерството за информатичко општество и администрација има став по материјалот.

Да се наведе неговото мислење во однос на предлозите на закони од аспект на нивна усогласеност со актите кои ја уредуваат материјата која се однесува на проценка на влијанието на регулативата.

12. Клучни елементи за информирање на јавноста: во овој дел треба да се предложат мал број на пораки за информирање на јавноста кои треба да користат кога ќе се објави или објаснува заклучокот- одлуката на Владата и зошто таа го донела тој заклучок односно одлука. Ова особено е важно за одлуки кои ќе се сметаат за непопуларни во јавноста.

3391.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за следните објекти во сопственост на Република Македонија:

- ОУ „Александар Македонски“ во Реонски центар, Општина Аеродром,
- Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид,
- Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје, објектот на „Стив Наумов“ во населба Автокоманда, Општина Гази Баба,
- ОУ „Конгреси Манастири“ во Општина Чаир,
- ОУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербег“ во Општина Арачиново,
- ОУ „Страшо Пинџур во Општина Вевчани,
- СОУ „Ибраим Темо“ во Општина Струга,
- ОУ „Гоце Делчев“ с. Љубанци, Општина Бутел – повеќенаменска сала,
- ДУФК „Методија Митевски Брицо“ во Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6849/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3392.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдува изработката на елаборат за нумерички податоци линиски објект (кабел за електрична енергија) за изградба на новите објекти на Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје, во комплексот „Стив Наумов“ во населба Автокоманда, Општина Гази Баба.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6849/2
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3393.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на движните ствари - папучи, чорапи и тренерки комплет, и тоа:

Р.бр.	Опис на одземен предмет	Количина	Вредност во денари
1.	Папучи	735 пара	46.721,00
2.	Чорапи	20 пара	1.000,00
3.	Тренерки комплет	30 пара	19.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6857/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3394.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДЕН ОБЈЕКТ КО БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на произведен објект КО Богданци, општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 11753/2	Богданци	Црквица	нива	3
11754/2	Богданци	Црквица	пасиште	3
дел 11754/1	Богданци	Црквица	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2021.68 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6872/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3395.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА И ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДОТЕКОТ НА ЦРНА РЕКА МХЕЦ КАЖАНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЈ 208 КО МАЛОВИШТЕ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрична централа и пропратни објекти на водотекот на Црна Река МХЕЦ Кажани идентификационен број 208 КО Маловиште, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 496м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
81-дел	Маловиште	Св.Гјорѓе	ливада	3
27/1-дел	Маловиште	Св.Гјорѓија	ливада	3
40/1-дел	Маловиште	Кетра	камењар	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				28700м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6873/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3396.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЗ-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ - големи угостителски единици КО Нижеполе, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
111/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
114/0	Нижеполе	Коривче	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3173м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6875/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3397.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА НЕГОРЦИ КО НЕГОРЦИ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци КО Негорци, општина Гевгелија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Негорци	642	510 дел	Коста	нива	5	583	Трајкова Марија 1/1
Негорци	19	515 дел	Коста	нива	3	332	Република Македонија 1/1
Негорци	19	524 дел	Касарни	нива	4	1780	Република Македонија 1/1
Негорци	19	529/2 дел	Сирките	каменјар		46	Република Македонија 1/1
Негорци	19	529/3 дел	Сирките	нива	3	47	Република Македонија 1/1
Негорци	1595	530/1 дел	Сирките	нива	2	47	Атанасов Трајче 1/1
Негорци	949	531/2 дел	Сирките	каменјар		49	Ангелова Атанас Павлина 1/1
Негорци	1603	532/1 дел	Сирките	нива	2	151	Аврамова Христина 1/1
Негорци	1361	538/1 дел	Сирките	нива	2	167	Ташевска Петар Симка 1/1
Негорци	16	539 дел	Сирките	нива	2	27	Петков Ангел Ристо 1/1
Негорци	264	698 дел	Кртска бразда	нива	3	109	Петров Ѓоргеv Атанас 1/1
Негорци	1382	699 дел	Кртска бразда	нива	3	63	Петков Боро Ангел 1/1
Негорци	718	753 дел	Коста	нива	2	18	Димчев Никола Ангел 1/1
Негорци	751	754 дел	Коста	нива	3	74	Леонид Киро Атанасов 1/1
Негорци	19	757 дел	Коста	нива	3	567	Република Македонија 1/1
Негорци	772	710 дел	Кртска бразда	нива	5	10	Стојкова Никола Јордана 1/2, Делева Соња 1/2
Негорци	718	752 Дел	Коста	каменјар		154	Димчев Никола Ангел 1/1
Негорци	111	759 Дел	Коста	пасиште	4	65	Костадинова Джорџи Марика 1/1
Негорци	111	761 Дел	Коста	нива	3	9	Костадинова Джорџи Марика 1/1
Негорци	298	520	Коста	пасиште	3	5250	Република Македонија со право на стопанисување на ЈП за стопанисување со пасишта 1/1
Негорци	298	521	Коста	пасиште	4	809	Република Македонија со право на стопанисување на ЈП за стопанисување со пасишта 1/1
Негорци	479	496	Касарни	нива	4	1055	Република Македонија 1/1
Негорци	479	496	Касарни	нива	6	800	Република Македонија 1/1
Негорци	479	497	Коста	нива	4	1015	Република Македонија 1/1

Негорци	479	497	Коста	нива	6	700	Република Македонија 1/1
Негорци	479	498	Касарни	нива	3	1615	Република Македонија 1/1
Негорци	479	499	Касарни	нива	5	783	Република Македонија 1/1
Негорци	479	517	Коста	нива	3	926	Република Македонија 1/1
Негорци	479	525	Касарни	нива	3	1943	Република Македонија 1/1
Негорци	479	527	Касарни	нива	1	1458	Република Македонија 1/1
Негорци	479	758	Коста	нива	2	1116	Република Македонија 1/1
Негорци	322	512	Коста	нива	3	1287	Република Македонија 1/1
Негорци	322	756	Коста	нива	3	1834	Република Македонија 1/1
Негорци	536	495/2	Касарни	нива	4	190	Делев Ристо 1/1
Негорци	479	755/1	Коста	нива	3	1537	Република Македонија 1/1
Негорци	479	755/2	Кртека Бразда	нива	3	1505	Република Македонија 1/1
Негорци	19	493	Касарни	нива	7	5998	Република Македонија 1/1
Негорци	19	495/1	Касарни	нива	5	407	Република Македонија 1/1
Негорци	19	495/1	Касарни	нива	4	600	Република Македонија 1/1
Негорци	19	511	Коста	нива	4	246	Република Македонија 1/1
Негорци	19	513	Коста	нива	3	941	Република Македонија 1/1
Негорци	19	514	Коста	нива	3	1096	Република Македонија 1/1
Негорци	19	519	Коста	нива	4	6188	Република Македонија 1/1
Негорци	19	523	Коста	нива	4	3984	Република Македонија 1/1
ВКУПНО						47581 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6876/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3398.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „МАКЕДОНСКИ БЛЕСОК 09“

1. Се одобрува влегување и престојување на 7 (седум) припадници на вооружените сили од земјите членки на НАТО и Партнерството за Мир во својство на набљудувачи и оценувачи, на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовната активност „Македонски блесок 09“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи на Армискиот полигон Криволак и Центарот за обука Пепелиште, во периодот од 12.10.2013 година до 18.10.2013 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт и сместување на припадниците на вооружените сили од земјите членки на НАТО и Партнерството за Мир, ги обезбедуваат земјите кои ги упатуваат, а трошоците за исхрана ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7119/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3399.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини:

- минерална сировина – металични минерални сировини на локалитетот „с.Сушица-Ново Село“, општина Ново Село;

- минерална сировина – бакар и злато на локалитетот „Двориште“, општина Берово и

- минерална сировина – металични минерални сировини на „Саса“, општина Македонска Каменица

објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/12 и 173/12).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7382/1
8 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3400.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари, односно Интегрираниот систем за јавни набавки.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест, за потребите на Министерството за финансии – Биро за јавни набавки.

Член 3

Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со директорот на Биро за јавни набавки, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7403/1 10 октомври 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3401.

Врз основа на член 9 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011 и 74/2012) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста член на Советот за образование на возрасните се разрешува:

од Занаетчиската комора на Република Македонија
- Енвер Абди.

2. За членови на Советот за образование на возрасните се именуваат:

од редот на експертите за образование на возрасните

- Елена Ризова,
- Билјана Мојсовска,

од мнозинскиот синдикат

- Трајче Петковски,

од Занаетчиската комора на Република Македонија

- Оливија Штерјова

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6139/2 1 октомври 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3402.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. За директор на Агенцијата за стоковни резерви се именува Реси Абдурахмани, досегашен вршител на должноста директор на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6336/1 3 септември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3403.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. Јордан Кузмановски се разрешува од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7228/1	Претседател на Владата
1 октомври 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

3404.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола се именува Игор Златков.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7229/1	Претседател на Владата
1 октомври 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

3405.

Врз основа на член 78 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНАТА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА**

1. Билјана Марковска се разрешува од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7230/1	Претседател на Владата
1 октомври 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

3406.

Врз основа на член 78 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 148/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНАТА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА**

1. За директор на Државната фитосанитарна лабораторија, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Сузана Кратовалиева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7231/1	Претседател на Владата
1 октомври 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

3407.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се разрешуваат:

- Дејан Николовски,
- Христијан Ангелески,
- Дејан Митески,
- Перихан Тафилооска,
- Неби Реџеми,
- Линда Салиеска.

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за време од четири години се именуваат:

- Дејан Николовски, од Министерство за финансии,
- Ромела Поповиќ - Трајкова, на предлог од заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
- Дејан Митески, од Министерство за транспорт и врски.

3. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони предложени од корисниците на технолошките индустриски развојни зони за време од една година се именуваат:

- Марија Миткова, од ДПТУ Џонсон Контролс Македонија ДООЕЛ – Скопје,
- Џатин Тхакарар, од ДПТУ Џонсон Мети ДООЕЛ – Скопје,
- Гуидо Галени, од ДПТУ Кемет Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7232/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3408.

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Илија Глигоровски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, се именува:

- Драгослав Аргировски, претседател на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7233/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3409.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Дејан Митески се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за време од четири години се именува:

-Димитар Димовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7360/2
8 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3410.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ**

1. Елена Ефимова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје се именува:

- Филип Саздовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2740/2
8 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3411.

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012 и 168/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2013 година, донесе

П Е Т Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А**ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА****I**

Со оваа програма се утврдува обемот на работите и средствата за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија и другите активности во периодот од 2013 до 2017 година, нивниот распоред и начинот на користењето.

II

Средствата за планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија во износ од 67.544.000.000 денари ќе се обезбедат од извори на финансирање за вршење на основната дејност на претпријатието утврдени согласно Законот за јавните патишта.

III

Средствата во висина на приходите во износ од 67.544.000.000 денари, ќе се користат за намените дадени во табелата (износите се изразени во милиони МКД):

Во милиони МКД

Ставка	Вид на приходи и расходи	2013	2014	2015	2016	2017	вкупно
1.	ПРИХОДИ	8.099	12.230	13.759	14.624	18.832	67.544
1.	Дел од акциза од деривати од нафта	2.032	2.100	2.205	2.402	2.528	11.267
2.	Такси на користење или дозволи за вршење дејност	2.500	3.040	3.309	3.415	3.522	15.786
2.1.	Патарина	1.300	1.690	1.859	1.915	1.972	8.736
2.2.	Патна такса	1.200	1.350	1.450	1.500	1.550	7.050
3	Други приходи согласно Законот за јавни патишта	188	180	180	180	181	909
4	Странски кредити и донации	3.379	6.910	8.065	8.627	12.601	39.582
II	РАСХОДИ	8.099	12.230	13.759	14.624	18.832	67.544
II.1	Административни трошоци за дирекција и служба за наплата на патарина и комунални услуги на патиштата	309	307	306	307	306.5	1.535,5
1.	Плати и надоместоци	158	165	165	165	165	818
2.	Патни и дневни расходи	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
3.	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48	48	48	48	48	240
4.	Материјал и ситен инвентар	10	10	10	10	10	50
5.	Поправки и тековно одржување	25	25	25	25	25	125
6.	Договорни услуги	28	28	28	28	28	140
7.	Други тековни расходи	3,5	3	3	3	3	15,5
8.	Набавка на опрема	7	2	2	2	2	15
9.	Вложувања во нефинансиски средства-софтвер	1	0	0	0	0	1

10.	Обврски за провизии (Банкарски провизии и провизии за издадени држ.гаранции)	27	24,5	23,5	24,5	24	123,5
II.2	Отплата на главнина и камата кон нерезидентни кредитори	1.260	1.584	1.752	1.883	1.920	8.399
1.	Каматни плаќања кон нерезиденти	202	293	418	536	707	2.156
2.	Отплата на главнина кон нерезидентни кредитори	1.058	1.291	1.334	1.347	1.213	6.243
II.3	Други трошоци од работењето	558	550	565	553	560	2.786
1.	Надомест за одземен имот - експропријација	208	200	200	180	180	968
2.	Трансфер до ЕЛС согласно ЗЈП	300	300	315	323	330	1.568
3.	Повраток на средства од регистрација	50	50	50	50	50	250
II.4	Изградба рехабилитација и одржување на јавни патишта	5.972	9.789	11.136	11.881	16.045,5	54.823,5
II.4.1.	Инвестиции од странски кредити	3.856	7.809	9.041	9.654	14.131	44.491
II.4.2.	Инвестиции од сопствени средства	850	698	588	508	253	2.897
II.4.3.	Инвестиционо одржување на патишта	170	170	170	170	170	850
II.4.4.	Тековно одржување на патишта	664	624	624	624	624	3.160
II.4.5.	Расходи за проектна документација и технички надзор на градежните работи	432	488	713	925	867,5	3.425,5
II.4.6.	Патни проекти на државни патишта кои финансиски се реализираат преку други институции	0	0	0	0	0	0
II.4.7.	Патни проекти на државни патишта за кои што не се обезбедени средства, а се приоритетни за изведба, и се планирани да се изведат согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство, поволни	0	0	0	0	0	0
	кредити од странски банкарски институции и друго						

IV

Целите и задачите од Петгодишната програма ќе се спроведуваат со годишните програми за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија.

IV

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6902/1	Претседател на Владата
8 октомври 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3412.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Основен суд Свети Николе

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-1821/1	Судски совет
14 октомври 2013 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Александра Зафировска , с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

3413.

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 4) од Законот за супервизија на осигурување-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на РМ“ бр.23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОТ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА СТАВКИТЕ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БИЛАНСИ

Член 1

Во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010) во членот 7 по ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7) кои гласат:

„(5) Во однос на побарувањата по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот.

(6) Во однос на побарувањата по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.”

(7) Во однос на побарувањата од став (5) и (6) од овој член, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, друштвото ги применува процентите на исправка на вредност утврдени во став (2) од овој член.

Ставот (5) станува став (8).

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-1026/4
10 октомври 2013 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3414.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за октомври 2013 година, на седницата одржана на 14 октомври 2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ОД 2013 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец октомври од 2013 година, се утврдува да изнесува 22,8173 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,5215 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец октомври 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,0638 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец октомври од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3315 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец октомври од 2013 година изнесува 28,3953 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 45,3600 денари за еден САД долар, за месец септември од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-199/13
14 октомври 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОПШТИНА КИЧЕВО

3415.

Врз основа на Одлуките на Советот на Општина Кичево бр.07-2163/10 од 18.7.2013 година и Општина Пласница бр.07-354/15 од 12.6.2013 година, а согласно член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), Градоначалниците на Општина Кичево и Општина Пласница го склучуваат следниов

ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

1. Општина Кичево претставувана од Градоначалникот на Општината Фатмир Дехари во понатамошниот текст давател на услуга.

2. Општина Пласница претставувана од Градоначалникот на Општината Исмаил Јахоски во понатамошниот текст корисник на услуга.

Странките се договорија за следново:

Член 1

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кичево и Општина Пласница во областа на Урбанизмот и Урбанистичкото планирање, Инспекциските работи и Внатрешна ревизија.

Член 2

Меѓуопштинската соработка ќе се остварува во облик на вршење на определените работи од чл.1 на овој Договор од страна на Општина Кичево за потребите на Општина Пласница.

Член 3

Со овој договор Општина Кичево сите свои ресурси во областа на Урбанизмот и Урбанистичкото планирање, Инспекциските работи и Внатрешната ревизија ги става на располагање на Општина Пласница и за потребите на Општина Пласница по нејзин налог и барање и во нејзино име и за нејзина сметка ги врши горенаведените работи, како и обратно односно од страна на Општина Пласница во рамките на расположивите ресурси ќе се вршат работи за име и за сметка на Општина Кичево по нејзин налог и барање.

Член 4

Работите од член 1 на овој Договор Општината Кичево за Општина Пласница ги врши без надомест.

Член 5

Овој Договор се склучува со времетраење од 4 години од денот на потпишување.

Член 6

Доколку некоја од страните договорнички не се придржува на одредбите на овој Договор другата страна може веднаш да бара раскинување на договорот со давање на отказан рок на другата страна од 10 дена.

За сите други прашања што не се опфатени со овој Договор аналогно ќе се применуваат одредбите според Законот за Облигациони односи кои се однесуваат на овој вид на договор.

Доколку со преговори спорните прашања странките неуспешат да ги решат меѓусебно, надлежен е Основниот суд во Гостивар.

Член 7

Овој Договор да се објави во Службен гласник на Општина Кичево и Општина Пласница како и во „Службен весник на РМ“.

Член 8

Овој договор е склучен во 5 (пет еднообразни примероци) од кој по два за секоја страна договорничка, а еден за Министерството за локална самоуправа на Република Македонија.

Бр. 08-2899/1

1 октомври 2013 година
Кичево

Давател на услуга
Општина Кичево
Градоначалник,
Фатмир Дехари, с.р.

Бр. 03-599/1

1 октомври 2013 година
Пласница

Корисници на услуга
Општина Пласница
Градоначалник,
Исмаил Јахоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје**
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013141